

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4633.

Врз основа на член 9, член 13, член 14, член 17, член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), а постапувајќи по барањата заведени под број УП 01 08-67, УП 01 08-68, УП 01 08-69, УП 01 08-70 доставени на ден 29.5.2014 година од страна на ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје – во основање, Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 19.9.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

1. Се дава одобрение за основање на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, со седиште на ул. „Васил Главинов“ бр. 14-1/8 во Скопје, Република Македонија.

2. Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје ќе има единствен предмет на работење - основање и управување со отворени инвестициски фондови согласно член 6 став 1 од Законот за инвестициски фондови.

3. Се дава согласност на пречистениот текст на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје донесен на ден 13.08.2014 година.

4. Се дава согласност на правното лице ВФП Осигурително брокерски друштво АД Скопје со седиште на ул. Загребска бр 28Б локал 19 од Скопје да се стекне со квалификувано учество во ДУИФ ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, односно да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ надминува 50% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото.

5. Се дава согласност на лицето Петар Андреевски да се стекне со квалификувано учество во ДУИФ ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, односно да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ надминува 10% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото. Лицето Петар Андреевски може дополнително да се стекнува со акции чиј вкупен кумулативен износ не надминува 20% од вкупно издадените акции на друштвото без да побара претходна согласност од Комисијата.

6. Се дава согласност на лицето Артон Лена да се стекне со квалификувано учество во ДУИФ ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, односно да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ надминува 10% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото. Лицето Артон Лена може дополнително да се стекнува со акции чиј вкупен кумулативен износ не надминува 20% од вкупно издадените акции на друштвото без да побара претходна согласност од Комисијата.

7. Се дава согласност за именување на лицето Петар Андреевски за извршен член на Одборот на директори, односно главен извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

8. Се дава согласност за именување на лицето Артон Лена за извршен член на Одборот на директори, односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

9. Согласноста од точките 7 и 8 се дава во времетраење до првото годишно собрание на друштвото.

10. Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје е должно до Комисијата за хартии од вредност да достави извод од извршената регистрација во рок од петнаесет дена по извршениот упис во Трговскиот регистар.

11. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 08-67
19 септември 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

4634.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 19.9.2014 година, донесе

ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО И НВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010) член 9 став 2 се менува и гласи:

(2) Во случај уверението/свидетелството/дипломата за степенот на стручна подготовка на членовите на управниот одбор односно извршните членови на Одборот на директори да е стекнато во странство, до Комисијата се доставува доказ дека стекнатото уверение/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од надлежен орган во Република Македонија.

Член 2

Постапките кои се почнати, а не се завршени пред денот на влегување во сила на овој Правилник ќе продолжат согласно одредбите од овој Правилник.

Член 3

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за изменување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 113/2014) од времен карактер.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1597/1
19 септември 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.